



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракопските не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 8 јуни 1978
Скопје

Број 21

Год. XXXIV

Претплата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

245.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 3 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 31 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Перко Сане Јосифовски, од с. Петршино,
2. Животије Јован Павловиќ, од Гевгелија,
3. Меџит Демир Демири, од с. Желино,
4. Целал Нијази Исмаили, од Скопје.

II

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Симо Васил Биљановски, од Скопје,
2. Љупчо Трајан Блажевски, од Скопје,
3. Борис Јордан Патаров, од Струмица,
4. Павле Спасе Боневски, од Горче Петров.

III

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година и 6 месеци на:

1. Деар Сабрија Алили, од Скопје.

IV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Тодор Петре Ангелоски — Неделковски, од Прилеп,
2. Илија Стојан Буровски, од с. Русиново,
3. Борислав Љубомир Митиќ, од Скопје,
4. Рамани Селман Фазли, од Куманово.

V

Изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Добрица Горе Димеска, од Прилеп,
2. Данило Илија Мичуновиќ, од Охрид,
3. Реџеп Амдија Муратовски, од с. Могорче,
4. Мурат Амдија Муратовски, од с. Могорче,
5. Риза Зија Мемедовски, од Титов Велес.

VI

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Лазар Ефтим Ангелов, од Кочани.

VII

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Томислав Костадин Петровски, од Титов Велес.

VIII

Неиздржаниот дел од казната се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Горѓи Боге Јосифовски, од с. Долно Нерези.

IX

Изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 3 години не стори ново кривично дело на:

1. Иљо Пеце Илиевски, од Скопје.

X

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-79

31 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

246.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77) и член 2 од Законот за распределба на средствата за нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73, 19/75 и 25/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Средствата од Републичкиот буџет за 1978 година во износ од 120.000.000 динари, наменети за изградба и опремување на објекти од општ интерес за Републиката, се распоредуваат по одделни корисници и намени и тоа:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Републичка конференција на Сојузот на Социјалистичката младина на Македонија: | |
| — за изградба на Младинско-студентско летувалиште | 12.800.000 дин. |
| 2) Општа заедница на образованието: | |
| — за изградба на училишен простор за средните училишта | 10.000.000 „ |

		Член 2	
3) Македонски народен театар:		Средствата од 180.000.000 динари, кои ќе се обезбедат од кредити, ќе се користат и тоа:	
— за довршување на зградата на Оперско-балетскиот театар	28.000.000 „	1) Радио-телевизија Скопје:	
		— за реализација на Програмата	до 50.000.000 дин.
4) Радио-телевизија — Скопје:		2) Општа заедница на образованието:	
— за реализација на Програмата	26.700.000 „	— за изградба и опремување на простор за насоченото образование	до 40.000.000 „
5) Републички секретаријат за култура:	7.500.000 „	3) Републички секретаријат за култура:	
— за изградба на Регионален архив во Т. Велес	2.500.000	— за изградба и опремување на објекти во областа на културата	до 15.000.000 „
— за изградба на музејската зграда	5.000.000	4) Републичка самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување:	
6) За изградба на спомен-домови на културата:	13.000.000 „	— за изградба на простор за здравствена заштита	до 50.000.000 „
— на општината Штип	6.290.000	5) РО НИП „Нова Македонија“:	
— на Општината Валандово	1.180.000	— за реализација на Развојната програма	до 10.000.000 „
— на Општината Д. Хисар	1.180.000	6) За изградба и опремување на станови на работници и функционери во Републичката управа	до 10.000.000 „
— на Општината Струмица	1.500.000	7) Републички секретаријат за правосудство:	
— на Општината Охрид	1.500.000	— за изградба на зграда за правосудните органи во Скопје	до 5.000.000 „
— на Општината Гевгелија	350.000		
— на Општината Кавдарци	1.000.000		
7) Комитет за физичка култура:	10.000.000 „		
— за довршување на објектите за физичка култура	2.500.000		
— за започнување на изградба на нови објекти за физичка култура	7.500.000		
8) Републичка конференција на Народна техника на СРМ:		За намените од став 1 на оваа одлука, можат да се користат и позајмици од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството и од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија.	
— за реализација на Програмата за изградба, доградба и опремување на објектите за техничка култура	5.000.000 „	Член 3	
9) Републички секретаријат за информации:		Средствата распределени на корисниците и за намените од член 1 на оваа одлука, освен точките 1 и 4 од оваа одлука, ќе се користат како учество на Републиката.	
— за обезбедување работен простор во одделни редакции	5.500.000 „	Член 4	
10) Сојуз на извидниците на Македонија:		Распоредот на средствата од член 1, точките 7 и 8 од оваа одлука, по одделни корисници и намени, ќе го изврши Комитетот за физичка култура односно Републичката конференција на Народната техника на СРМ.	
— за доградба на одмаралиштето за извидници во Охрид	1.500.000 „	Член 5	
		Распоредот на средствата од член 1, точка 9 на оваа одлука по одделни корисници ќе го изврши Републичкиот секретаријат за информации, во согласност со Републичкиот секретаријат за финансии.	
		Член 6	
		Оваа одлука ќе ја изврши Републичкиот секретаријат за финансии, според извршените работи и динамиката на приливот на средствата на Републиката и обезбеденото учество од одделните инвеститори.	

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1159/1
29 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

247.

Врз основа на член 39, став 2 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), раздел 16 — Републички секретаријат за финансии, се врши изменување на средствата за посебни намени и тоа:

— во позицијата 215 — Придонес за намирување на потребите на федерацијата, износот „1.164.301.000“ се заменува со износот „1.108.090.000“;
— во позицијата 219 — Обврски од поранешни години, износот „1.500.000“ се заменува со износот „57.711.000“.

Член 2

Измените од член 1 на оваа одлука во билансниот дел на Републичкиот буџет за 1978 година ќе ги спроведе Републичкиот секретаријат за финансии при изготвувањето на завршната сметка на Буџетот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1158/1
29 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

248.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73) и член 169 став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ВАЛАЛНИЦА ЗА ОБСЕНИ МЕТАЛИ ВО ГРАД ШТИП ВО МЕСНОСТА „КАЛИМЕРОВО“

1. Се утврдува локација за изградба на инвестиционен објект — валалница за обоени метали во град Штип во месноста „Калимерово“, по десната страна на новопроектираниот магистрален пат Скопје — Штип — Струмица.

2. Составен дел на оваа одлука се графичките прикази (геодетски подлоги во размер 1:2500 и 1:10.000), усвоени од Собранието на општина Штип (бр. 08-451 од 28. III. 1978 година), а кои се наоѓаат во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1212/1
25 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

249.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМНО НАСОЧУВАЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ СРЕДСТВА ОД ПРЕНЕСЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за привремено насочување на слободните средства од пренесените депозити на Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 14/78), во член 1 зборовите: „до 45 дена“ се заменуваат со зборовите: „15 дена по донесувањето на одлуката од Народната банка на Југославија и Народната банка на Македонија за условите на користењето на примарната емисија за купување на хартии од вредност и за давање на кредити на банките за определени селективни намени во 1978 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1057/1
11 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

250.

Врз основа на член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76 и 30/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди, на Општината Гостивар и се даваат средства во износ од 2.000.000 динари, како учество на Републиката за отстранување на штетите од поплава настанати на 1 и 2 мај 1978 година на подрачјето на Општината Гостивар.

Член 2

Средствата на солидарноста од член 1 на оваа одлука се даваат без обврска на враќање, а ќе се користат во согласност со член 6 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија, а пред се за поправка на мостовите и патиштата оштетени од поплавите.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1078/1
11 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

251.

Врз основа на член 28 од Законот за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности („Службен весник на СРМ“ бр. 5/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНА И УТВРДУВАЊЕ НА ШТЕТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ ОПШТИ ОПАСНОСТИ

I. Се утврдува престанување на функцијата член на Републичката комисија за процена и утврдување на штети од елементарни непогоди и други општи опасности на Ангел Лазаревски, поради одење на нова должност.

II. За член на Републичката комисија за процена и утврдување на штети од елементарни непогоди и други општи опасности се именува

— инж. Коле Јорданоски, директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1129/1
11 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

252.

Врз основа на член 4 од Законот за основање Координационен одбор за организациите на здружениот труд кои вршат работи од надворешно-трговскиот промет („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД КОИ ВРШАТ РАБОТИ ОД НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

I. Се утврдува престанување на функцијата претседател и заменик претседател на Координациониот одбор за организациите на здружениот труд кои вршат работи од надворешно-трговскиот промет поради одење на друга должност на:

— Асан Керим и
— инж. Стојан Маткалиев.

II. За претседател и заменик на претседателот на Координациониот одбор на организациите на здружениот труд кои вршат работи од надворешно-трговскиот промет се именуваат:

а) за претседател

Тахир Кадриу, член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и републички секретар за економски односи со странство;

б) за заменик на претседателот:

инж. Љубомир Коруновски, член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и републички секретар за индустрија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1128/1
11 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

253.

Врз основа на член 29 став 3 и член 38 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

1. Се именува за помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство Цветан Станоевски, новинар во Редакцијата на „Нова Македонија“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-988/1
24 април 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

254.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Димитар Јакимовски, директор на Вишата школа за физичка култура во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-989/1
24 април 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

255.

Врз основа на член 16 од Законот за распишување на јавен заем за изградба и реконструкција на патиштата во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 30/77 и 15/78), републичкиот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕТО, УПЛАТУВАЊЕТО И ОТПЛАТУВАЊЕТО НА ЈАВНИОТ ЗАЕМ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ДРУГИ ПОГОДНОСТИ КАКО И ОБЛИКОТ И ТЕКСТОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ

1. Во Упатството за начинот на запишувањето, уплатувањето и отплатувањето на јавниот заем за изградба и реконструкција на патиштата во СР Македонија и за начинот на користењето на даночните олеснувања и други погодности, како и обликот и текстот на обврзниците („Службен весник на СРМ“, бр. 31/77, 41/77 и 13/78), во точката 24, став 6 зборовите „сувиот печат“ се заменуваат со зборот „печатот“.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-03-2706/1-77
30 мај 1978 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

256.

Врз основа на член 3 став 3 и 4 од Законот за боречки додаток на учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 23/75 и 27/77), републичкиот секретар за здравство и социјална политика издава

**НАРЕДБА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1978 ГОДИНА**

1. Основот за одредување на боречкиот додаток во 1978 година се утврдува во износ од 4.450 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-03-2762
15 мај 1978 година
Скопје

Републички секретар
за здравство и
социјална политика,
Петар Цундев, с. р.

257.

Врз основа на член 130 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/70, 39/71, 5/73, 17/74, 4/77 и 9/77), републичкиот секретар за наука и образование донесува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА ВО УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ**

Член 1

Во Правилникот за педагошката евиденција во училиштата за средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 28/71 и 22/74), образецот бр. 13 — „Свидетелство за положен завршен испит во училиштето за средно образование“ се заменува со нов образец, што е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1506/1
1 јуни 1978 година
Скопје

Републички секретар за
наука и образование,
Анатоли Дамјановски, с. р.

Образец бр. 13
(формат 21 x 30)

Г Р Б
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

(назив на училиштето за средно образование)
Насока, отсек _____

Главна книга на завршниот испит
Број _____/
учебна година 19____19____

**СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА ПОЛОЖЕН ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО УЧИЛИШТЕ
ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ**

НА _____
(фамилијарно и родено име на кандидатот)
син-Керка на _____
(име на таткото и мајката)
роден-а на _____ 19____ год. во _____
општина _____ Социјалистичка Република _____, државјанство _____

Кандидатот, по завршување на _____ клас,
во времето од _____ до _____ 19____
година полагаше завршен испит и го покажа овој успех:

1. Писмен испит _____
2. Практичен испит _____
3. Устен испит _____

Со тоа кандидатот се здоби со општо признато средно образование за занимањето _____ насока во гимназијата, со практична дејност _____

Дел. бр. _____
Во _____ 19____ година.
(М. П.)

Директор,

Училиштето (воспитно-образовната дејност) е верифицирано со акт на _____ бр. _____ од _____ 19____ година.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е заведен спор за смеќавање на posed, по тужбата на тужителот Стојанче Стојчко Јакимовски од Горче Петров, ул. „Веле Марков“ бр. 31, против тужените Драги Крстевски и Елена Крстевска, двајцата од село Вучидол, со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените Драги Крстевски и Елена Крстевска да се јават и да достават своја точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе им биде поставен привремен застапник во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува нивните интереси до окончувањето на спорот или до јавувањето на тужените.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XVI, П. бр. 3688/77. (36)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

При Општинскиот суд во Титов Велес заведен е спор за развод на брак од тужителот Андреев Виктор од Титов Велес, против тужената Андреева Виолета од Радовиш, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Андреева Виолета да се јави на овој суд и да достави своја адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно, судот ќе ѝ определи старател кој ќе ја застапува до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 612/77 година. (43)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово е во тек постапката за развод на брак по тужбата на Илјази Урфетка од Тетово против тужениот Илјази Зелел од Тетово, привремено на работа во Западна Германија.

Се повикува тужениот Илјази Зелел од Тетово, кој се наоѓа привремено на работа во Западна Германија, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, или означи свој полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, а доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен старател кој во текот на постапката ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 330/78. (37)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп се водат оставински постапки за расправање на оставините на оставителите: Димоска Павлова Гурѓа од Прилеп, заведена под О. бр. 222/72, Илиеска Стева од татко Горче, од Прилеп, заведена под О. бр. 251/77, Николоски Бошко Никола од Прилеп, заведен под О. бр. 82/77, Косевска Јован Стојна од Вешиште, заведена под О. бр. 183/77 и Малчески Ристов Стојан од село Канатларци, заведен под О. бр. 331/75 година.

Се повикуваат сите наследници од втор и трет наследен ред да се јават во овој или било кој општински суд за да дадат наследнички изјави, во рок од една година од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, оставините ќе преминат во општествена сопственост, со иласно член 230 од ЗН.

Од Општинскиот суд во Прилеп. (38)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 318 од 21. XI. 1977 година, регистарска влошка бр. 368-03-00 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Рецовски Драги, досегашен директор на ООЗТ „Малешевска слива“ — Берово, во состав на ЗИК „Малеш“ — Берово престанува, а за директор е именуван Бубевски Кирило, кој со потполни и неограничени права ќе ја застапува и потпишува основната организација на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Малешевска слива“ — Берово, бр. 02-73/11 од 15. XI. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 318/77. (7)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 317/77 од 21. XI. 1977 година, на регистарска влошка бр. 368-04-00 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Ханџиски Пано, досегашен директор на ООЗТ „Новост“, село Владимирово, Беровско престанува, за директор е именуван Буровски Јордан, кој со потполни и неограничени права ќе ја застапува и потпишува ООЗТ.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Новост“ — село Владимирово, во состав на ЗИК „Малеш“ — Берово, бр. 0202/171 од 1. XI. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 317/77. (8)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 309 од 1. XI. 1977 година на регистарска влошка бр. 224 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Јовановски Станко, досегашен директор на Трговското угостителско-туристичко претпријатие на големо и мало „Илинден“ од Делчево престанува, а за директор е именуван Цоневски Начо Димитар, кој со потполни и неограничени овластувања и со потполна и неограничена одговорност ќе ја застапува и потпишува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на РО „Илинден“ — Делчево, бр. 01-378 од 15. X. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 309/77. (9)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 307 од 28. X. 1977 година на регистарска влошка бр. 75, го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Стојче Трајков, досегашен директор на РО Фабрика за кожа и кожна конфекција „Методи Митевски-Брицо“ од Делчево престанува, а за директор е именуван Михаил Филибак.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 307/77. (10)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 288 од 30. IX. 1977 година на регистарска влошка бр. 205-14-00, го запиша во судскиот регистар следното: Овластени лица за потпишување на ООЗТ за неметали — Делчево се:

1. Михајловски Јован, управник, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува основната организација на здружен труд;
2. Мирчевски Стојан — потпишува финансиски и други документи;
3. Костадинов Љубе — потпишува финансиски и други документи.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ — Делчево, бр. 0201-2259 од 13. IX. 1977 г.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 288/77. (11)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 193 од 8. VI. 1977 година, на регистарска влошка бр. 179 го запиша во судскиот регистар следното: Престанува со работа односно се брише од регистарот Комуналното станбено претпријатие „Панорама“ од Кочани, бидејќи се присоединува кон РО Комунално претпријатие „Водовод“ — Кочани, рег. влошка бр. 178.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на Комуналното претпријатие „Панорама“ — Кочани бр. 02-464 од 23. XII. 1976 година и одлуката на работничкиот совет на Комуналното претпријатие „Водовод“ — Кочани, бр. 0201-853 од 7. V. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 193/77. (12)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 155 од 14. IV. 1977 година, на регистарска влошка бр. 220, го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Ајтовски Павле, досегашен директор на РО Водостопанско претпријатие „Брегалница“ — Кочани престанува, а за директор е именуван Трендов Трајан, кој ќе

ја застапува и потпишува со потполни и неограничени овластувања работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Работната заедница — Заеднички служби, бр. 02-РС-9-1-1 од 4. IV. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 155/77. (13)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 289 од 30. IX. 1977 година, на регистарска влошка бр. 205-03-00 го запиша во судскиот регистар следното: ООЗТ за кооперација на индивидуални земјоделски производители во состав на „Опалит“ — Производно индустриски комбинат Чешиново Ке ја потпишуваат:

1. Марков Трајан, управник,
2. Петров Санде, работник,
3. Максимов Петар, работник.

Потписите Ке важат колективно со два потписа, од кои задолжителен е потписот на управникот — Марков Трајан.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 289/77. (14)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 312 од 7. XI. 1977 година, на регистарска влошка бр. 205 го запиша во судскиот регистар следното: ОЗТ Фабрика за гранулати и прашкасти производи од Чешиново, во состав на ПИК „Опалит“ — Чешиново Ке ја потпишуваат:

1. Александар Симеонов, управник,
2. Никола Игнатов, шеф за одржување,
3. Горѓи Наунов, одржувач,
4. Станко Андонов, одржувач.

Потписите Ке важат колективно со најмалку два потписа од овластените лица.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет ПИК „Опалит“ — Чешиново бр. 0201-2140/1 од 31. X. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 312/77. (15)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 297 од 14. X. 1977 година, на регистарска влошка бр. 380 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Илиевски Бојан, досегашен директор на РО претпријатие за градежно занаетчиство и производство на копчиња „Колор“ — Кочани престанува, а за директор е именуван Димитровски Димитар, кој со полни и неограничени овластувања и неограничена одговорност Ке ја застапува и потпишува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет при РО Претпријатие за градежно занаетчиство и производство на копчиња „Колор“ — Кочани, бр. 585 од 1. X. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 297/77. (16)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 311 од 4. XI. 1977 година, на регистарска влошка бр. 267 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Михаил Филабок, досегашен директор на ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, во состав на ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани престанува, а за директор е овластен Тодор Трифунов. Потписот Ке важи колективно, по два потписа со печат на работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Централниот работнички совет на ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани, бр. 02-81/114 од 14. X. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 311/77. (17)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 245 од 16. VIII. 1977 година, на регистарска влошка бр. 205 го запиша во судскиот регистар следното: ООЗТ „Механизација“ — Чешиново, во состав на Производно индустрискиот комбинат „Опалит“ — Чешиново Ке ја потпишуваат:

1. Шопов Мико — управник, кој со неограничени овластувања Ке ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

2. Стоилков Стаменко Ке потпишува финансиски документи и Стојовски Драгомир — исто потпишува финансиски документи.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ Механизација, бр. II 0201-2081 од 4. VIII. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 245/77. (18)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 251 од 22. VIII. 1977 година, на регистарска влошка бр. 205 го запиша во судскиот регистар следното: Овластени лица за застапување и потпишување на ООЗТ фабрика за гранулати и прашкасти производи — Чешиново се: Симеонов Александар — управник, кој неограничено Ке застапува и потпишува во рамките на ООЗТ, а финансиските документи Ке ги потпишуваат Иванов Горѓи и Игнатов Никола.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ, бр. 0201-2140 од 16. VIII. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 251/77. (19)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 281 од 22. IX. 1977 година, на регистарска влошка бр. 145 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Кабова Василка, досегашен директор на ОЗТ Комбинирана детска установа „Павлина Велјанова“ од Кочани, престанува, а за директор е именуван Иван Павлов со полни и неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на ОЗТ Комбинирана детска установа „Павлина Велјанова“ од Кочани, бр. 63 од 15. VIII. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 281/77. (20)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 194 од 8. VI. 1977 година, на регистарска влошка бр. 178, го запиша во судскиот регистар следното: Покрај досегашните дејности РО Комунално претпријатие „Водовод“ од Кочани Ке ги врши и следните дејности:

1. чистење на јавни површини и одвезување на сметот од зградите;
2. уредување, одржување и градба на улиците, плоштадите и другите јавни површини;
3. уредување и одржување на јавните паркови и градско зеленило;
4. уредување и одржување на пазарите на мало и на панаѓуриите;
5. погребна дејност и одржување на гробиштата и сточните јами;
6. уредување и одржување на спортски и рекреативни објекти и детски игралишта;
7. одржување на градски клозети;
8. производство и трговија на мало со цвеќе;
9. трговија на мало со погребна опрема;
10. јавни купатила.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на Комуналното претпријатие „Водовод“ — Кочани, бр. 0201-930 од 23. V. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 194/77. (22)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 246 од 16. VIII. 1977 година, на регистарска влошка бр. 205 го запиша во судскиот регистар следното: Овластени лица за застапување и потпишување на ООЗТ за неметали „Стрмош“ — Пробиштип, во состав на „Опалит“ — производно индустриски комбинат — Чешиново — Кочани се: Гичев Стојан, директор кој ќе ја застапува и потпишува ООЗТ за неметали неограничено во рамките на ООЗТ, а ќе ги потпишуваат финансиските документи — Младенов Славко и Горѓиев Милчо.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ Стрмош, бр. 0201-2116 од 9. VIII. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 246/77. (23)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 291 од 4. IX. 1977 година, на регистарска влошка бр. 170, го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Димитров Бошко, досегашен в. д. директор на ОЗТ „Антон Панов“ — Народен театар од Струмица, му престанува. За в. д. директор е именуван Гогов Тушев Стојан, кој со полни и неограничени овластувања и полна и неограничена одговорност ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ „Антон Панов“ — Народен театар — Струмица, бр. 92 од 29. IX. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 291/77. (28)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 330 од 5. XII. 1977 година, на регистарска влошка бр. 198 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот привремен управник на ОЗТ — Атеље за уметничко обликување, светлосни фирми, реклами и електроинсталации „Дисплеј“ — Струмица, Бујуклиев Љамо, престанува. За в. д. директор е именуван Цветков Никола кој со потполно и неограничено овластување ќе ја застапува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Струмица, бр. 02-1144/1 од 1. XII. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 330/77. (29)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 304 од 26. X. 1977 година, на регистарска влошка бр. 70 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот в. д. директор на ОЗТ Ветеринарна станица од Струмица Тушев Иван престанува. За директор односно в. д. директор е именуван Ристоманов Миле кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ Ветеринарна станица од Струмица, бр. 02-287 од 12. X. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 304/77. (30)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 292 од 4. X. 1977 година, на регистарска влошка 233-01-00, го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Кузман Петковски, досегашен раководител на сметководството на ООЗТ „Злетово“ — Пробиштип, во состав на Рудници за олово и цинк — Пробиштип престанува, а за раководител на финансиски сектор е овластен Киро Димитровски.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет при ООЗТ „Злетово“ — Пробиштип, во состав на РО Рудници за олово и цинк — Пробиштип, бр. 02-3/558 од 21. IX. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 292/77. (24)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 275 од 12. IX. 1977 година, на регистарска влошка бр. 243, го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Светислав Тодоровски, досегашен генерален директор на РО Рудник за бакар „Бучим“ во основање од Радовиш престанува, а за генерален директор е именуван Драган Арсовски, кој со неограничени овластувања ќе ја потпишува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Рудникот за бакар „Бучим“ во основање од Радовиш, бр. 1442 од 2. IX. 1977 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 275/77. (25)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 221 од 14. VII. 1977 година, на регистарска влошка бр. 361, го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Петковиќ Крсто, досегашен директор на ОЗТ Завод за заштита и рехабилитација од Бања Банско, Струмичко престанува, а за директор е именуван Чеботарев Кирил, кој со потполни и неограничени права ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет при Заводот за заштита и рехабилитација од село Бања Банско, Струмичко, бр. 611/1 од 14. VII. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 221/77. (26)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 310 од 3. XI. 1977 година, на регистарска влошка бр. 12, го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Чорев Славчо, досегашен втор потписник на РО индустрија за градежни материјали „Еленица“ од Струмица престанува, а за втор потписник е овластен Ристов Јано, кој ќе ја потпишува неограничено со директорот Шарламанов Михаил.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Индустријата за градежни материјали „Еленица“ — Струмица, бр. 03-997/3 од 27. VII. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 310/77. (27)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 282 од 15. IX. 1977 година, на регистарска влошка бр. 392-03-00 го запиша во судскиот регистар следното: ООЗТ Основно осумгодишно училиште „Тошо Арсов“, со седиште во Штип, во состав на Училишниот центар за основно образование — Штип, престана со својата работа поради припојување кон Основното осумгодишно училиште „Ванчо Прке“ — Штип.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе во ООЗТ „Ванчо Прке“ — Штип, бр. 0201-179 од 30. VIII. 1977 година и одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ ПОУ „Тошо Арсов“ — Штип, бр. 0303/130 од 22. IX. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 282/77. (31)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 7 од 12. I. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-772-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното: Се брише досегашниот застапник Серафим Мураговски, директор на Македонската филхармонија — Скопје, а како нов застапник се запишува лицето Киро Давидовски, директор, со ограничување, да може да потпишува парични документи во износ до 5.000 динари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 7 од 12. I. 1978 год. (35)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1264/77 од 11. I. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-1236-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Работната организација Основно училиште „Дане Кралчев“ — Скопје.

Училиштето е основано со актот за основање, донесен од Собранието на општината Гази Баба — Скопје бр. 09-4866 од 4. X. 1977 година.

Основна дејност на училиштето е 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет училиштето истапува во свое име и за своја сметка.

За обврски сторени во правниот промет со трети лица училиштето одговара со сите свои средства. За обврските на училиштето одговара основачот неограничено солидарно.

Душан Перевски е овластен за застапување на училиштето во основање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1264/77 од 11. I. 1978 година. (36)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 442 од 28. III. 1977 година, на регистарска влошка бр. 1-692-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното: Се брише досегашниот застапник на Основното училиште „Влазници“ Ц. О., со седиште во селото Србиново, Гостивар Делили Мицаит, директор. Се запишува како нов застапник лицето Јакупи Сали, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 442 од 28. III. 1977 година. (44)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2585/73 од 5. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-799-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Ученички дом при Гимназијата „Здравко Чочковски“ Ц. О., со седиште во Дебар.

Предмет на работењето на училиштето е: да им обезбеди на учениците сместување, исхрана и можност за учење по најповолни услови; да ги воспитува учениците за планска и систематска работа, иницијатива и дисциплина; да развива кај учениците културни и хигиенски навики, другарство и смисла за колективен живот; да ги воспитува учениците да бидат способни да служат на интересите на социјалистичката заедница; да ги развива кај учениците свеста за општествена одговорност и потреба за активно учество во општествениот живот и општественото управување; да придонесе за физичкото воспитување во интерес на подигање на работната способност и здравиот личен живот.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Застапник и потписник на работната организација е лицето Бардул Цами, управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2585/73 од 5. I. 1974 година. (45)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1401 од 23. XII. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-799-0-0-0, го запиша во судскиот регистар следното: Се брише од регистарот досегашниот застапник на Ученичкиот дом при Гимназијата „Здравко Чочковски“ Ц. О., со седиште во Дебар Наим Фетаху, в. д. управител. Се овластува како нов застапник лицето Мунир Фида, в. д. управител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1401 од 23. XII. 1975 година. (46)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 474 од 8. IV. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-799-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното: Се брише од регистарот досегашниот застапник на Ученичкиот дом при Гимназијата „Здравко Чочковски“ Ц. О., со седиште во Дебар Бардул Цами управник. Се овластува како нов застапник на работната организација лицето Наим Фетаху, в. д. управител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 474 од 8. IV. 1974 год. (47)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 765 од 30. VI. 1977 година, на регистарска влошка бр. 1-799-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашната фирма на Ученичкиот дом при Гимназијата „Здравко Чочковски“ — Дебар, се менува, така што во иднина ќе гласи: Ученички дом „Здравко Чочковски“, Ц. О., со седиште во Дебар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 765/77. (48)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 711 од 19. V. 1977 година, на регистарска влошка бр. 1-803-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Основно училиште „Вук Караџиќ“ Ц. О., со седиште во Куманово, ул. „Браќа Филиповиќ“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник лицето Барчиќ Драгомир, директор, а се запишува како нов застапник лицето Ѓукиќ Илија, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 711/77. (49)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2590/73 од 31. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-803-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно училиште „Вук Караџиќ“, Ц. О., со седиште во Куманово, со следните податоци: книговодството се води двојно, спрема Законот за книговодството на организациите на здружен труд. Завршни сметки се изготвуваат секоја година.

Основач е Собранието на општината Куманово, со потврда бр. 29370/1 од 17. XI. 1965 година.

Предмет на работењето е: да им пружа на учениците основно општествено образование и воспитување, основи на социјалистичкото воспитување и на современото општо образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Застапник на работната организација е Барчиќ Драгомир, директор.

Потписници на работната организација се Барчиќ Драгомир, директор, и Гулинска Дивна.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2590/73 од 31. I. 1974 год. (50)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2591/73 од 14. II. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-804-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Мелиоративно-лозарско училиште „Тоше Велков-Петето“, Ц.О., со седиште во Кавадарци со следните податоци:

Работната организација води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Основач е Собранието на општината Кавадарци, со решението бр. 01-8702 од 27. XI. 1965 година.

Предмет на работењето е: средно образование од мелиоративна и лозарска насока; воспитување на ученици; организирање практична обука на учениците; организирање производство на економијата и пласирање односно преработка на производите.

Училиштето ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица да склучува правни работи за извршување на задачите од правниот промет на своето работење.

Училиштето е одговорно за сите преземени обврски во правниот промет со трети лица.

Застапник на работната организација е Владо Томовски, директор.

Потписници на работната организација се Владо Томовски, директор, и Димитар Петровски, професор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2591/73 од 14. II. 1974 г. (51)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2589/73 од 13. II. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-802-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно училиште „Влазнимич“, Ц.О., со седиште во село Дебриште, со следните податоци:

Работната организација води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Предмет на работењето е воспитно-образовна цел.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Застапник и потписник на работната организација е Метуш Мурати, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2589/73 од 13. II. 1974 г. (52)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1728/73 од 26. III. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-795-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Републичка стручна служба за унапредување на индивидуалното земјоделство, Ц.О., со седиште во Скопје, со следните податоци:

Работната организација води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Предмет на работењето е: на стручен план ја координира и помага работата на општинските стручни служби за унапредување на индивидуалното земјоделство за реализација на програмата на Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство; деловна и стручна соработка со општинските стручни служби, научни, стручни и други организации на здружен труд, сврзани со унапредување на индивидуалното земјоделство; стручна и техничка помош во реализацијата на инвестициите, наменети за индивидуалното земјоделство.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Застапник на работната организација е Коста Аврамовски, дипл. агроном — директор, без ограничување.

Потписници на работната организација се Коста Аврамовски, дипл. агроном, директор, Ѓорѓи Крстевски, дипл. инж. агроном — советник и Милка Младеновска, сметководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1728/73 од 26. III. 1974 година. (53)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 72 од 25. I. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-254-17-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот факултет Н. СОЛ. О Скопје, ООЗТ Техничка служба Ц.О-Скопје, така што се брише досегашниот застапник Карев Илија, а како нов застапник се запишува лицето Стојан Трајковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 72 од 25. I. 1978 год. (54)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1186 од 26. I. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-1243-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Занаетчиската задруга под фирма: Градежно-занаетчиска услужна задруга „Гарант“ со целосна одговорност и ограничено емство — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“.

Задругата е основана со договор на самостојните занаетчии-основачи на задругата бр. 1 од 15. XI. 1977 година.

Основачи на задругата се: Диов Атанас од Скопје, Илиевски Борис од Скопје, Јордановски Василие од Скопје, Кузмановски Петре од Скопје, Митровски Велимир од Скопје, Митровски Јован од Скопје, Николовски Јован од Скопје, Петровски Андон од Скопје, Рашиќ Живоин од Скопје и Сефедин Кани од Скопје.

Основни дејности: 050302 — завршни и занаетчиски работи во градежништвото.

Задругата настапува во свое име и за своја сметка.

Задругата за сторените свои обврски во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата смчат задругарите до износ од 1.600,00 динари.

Застапник на задругата е в. д. директорот Василија Јордановски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1186/77 од 26. I. 1978 г. (55)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2586/73 од 17. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-800-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Гимназија „Кочо Рацин“, Ц.О., со седиште во Титов Велес, со следните податоци:

Работната организација води посебно книговодство.

Основач е Собранието на општината Титов Велес во 1945 година, со потврда бр. 05-14609/1 од 20. XII. 1965 година.

Предмет на работењето е: образовно-воспитна дејност.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка со целосна одговорност.

Застапник и потписник на работната организација е Трајковски Љубомир, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2586/73 од 17. I. 1974 година.

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1155 од 28. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-792-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Матична библиотека „Кочо Рацин“, Ц.О., со седиште во Тетово, така што се брише досегашниот застапник Милошев Асен, директор, а се запишува како нов застапник Митовска Живка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1155/76. (57)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2578/73 од 12. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-792-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Магична библиотека „Кочо Рацин“, Ц.О., со седиште во Тетово, со следните податоци:

Води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Основач е Собранието на општината Тетово, со потврда бр. 06-11777/1 од 17. XII. 1965 година.

Предмет на работењето е: културно-просветна дејност.

Во правниот промет со трети лица библиотеката истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Застапник е Потписник е Милошев Асен, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2578/73 од 12. I. 1974 г. (58)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2594/73 од 5. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-807-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Работнички универзитет, Ц.О., со седиште во Гостивар, со следните податоци:

Води единствено книговодство.

Основач е Собранието на општината Гостивар, со решение бр. 01-1991/1 од 30. XII. 1960 година.

Предмет на работењето е: подигање свеста на работните луѓе, на нивото културно издигање и стручно усовршување, со цел за формирање на општо образовна личност, која ќе има активен однос во развивањето на социјалистичките општествени односи. Основната дејност на Универзитетот е образование и воспитување на младината и возрасните преку следните образовни форми: основно образование, дополнително општо образование, општествено економско образование, идеолошко-политичко образование, марксистичко образование, масовно воспитување на народот за одбрана на земјата, стручно техничко образование, културно и естетско образование. Со цел да се остварат дејностите Универзитетот ќе врши или ќе се вклучи во истражувањето на образовните програми, планирањето и програмирањето на сите образовни форми, како и во валоризацијата на образовните форми. Универзитетот организира разновидни форми на образование како што се: предавање, семинари, курсеви, школи, изложби и други форми на дејност, го анализира влијанието на образовната работа во средината во која делува.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и потпишување е Георгиевски Мојсе, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2594/73 од 5. I. 1974 г. (61)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 232 од 24. II. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-807-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Работнички универзитет, Ц.О., со седиште во Гостивар, така што се брише досегашниот застапник Георгиевски Мојсе, без ограничување, а се запишува како нов застапник Дуцески Бранко, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 232/1976 година. (62)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 7 од 11. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-823-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно

музичко училиште „Лазо Мицев“, Ц.О., со седиште во Кавадарци, со следните податоци: Училиштето го води книговодството по системот на двојно книговодство со обврска за изготвување на завршна сметка.

Предмет на работењето е: образование и воспитување на деца од 7 — 15 годишна возраст.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Димов Миле, директор, без ограничување.

Потписници се: Димов Миле, директор, Ворциев Симеон, секретар, и Галабовска Лилјана, наставник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 7/1974 година. (63)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 5 и од 8. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-821-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Централно основно училиште „Дешка Тошева“, Ц.О., со седиште во село Бегниште, Кавадарско, со следните податоци:

Училиштето го води книговодството по системот на двојно книговодство со обврска за изготвување на завршна сметка.

Основач е Околинскиот одбор Кавадарци, потврда бр. 9439 од 24. II. 1965 година.

Предмет на работењето е: образование и воспитување на деца од 7 — 15 годишна возраст.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Златев Кири, директор, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се: Златев Кири, директор, Трајков Перо, наставник-делумно овластување, Мицајков Илија, наставник-делумно овластување и Георгиев Симеон, секретар, потпишува цела финансиска документација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 5/1974 година. (64)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2584/73 од 17. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-798-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно училиште „Бајрам Шабани“, Ц.О., со седиште во Куманово, со следните податоци:

Книговодството се води двојно спрема Законот за книговодството на организациите на здружен труд. Завршна сметка се изготвува секоја година.

Основач е Собранието на општината Куманово.

Предмет на работењето е: изведување одделенска настава, работи на основното образование на возрасни граѓани и соработува со другите организации на здружен труд и општествено-политичките организации заради помагање на семејствата во образованието и воспитувањето на децата.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Застапник на работната организација е Салиу Шаип, директор, без ограничување.

Потписници на работната организација се Салиу Шаип, директор, и Попов Љубомир, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2584/73 од 17. I. 1974 г. (65)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението бр. 1251/75 од 30. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-789-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на ОЗТ Основно училиште „Бајрам Шабани“, Ц.О., од Куманово, поради поделба на две училишта: „Бајрам Шабани“ — Куманово и „Велазерими“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1251/75 од 30. XII. 1976 година. (66)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 121 од 19. II. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-820-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар примената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Здравствен дом, Ц.О., со седиште во Крива Паланка, така што се брише досегашниот застапник д-р Раде Младеновски, а се запишува како нов застапник д-р Стојмир Цветковски, управник, без ограничување, освен за набавка и продажба на основни средства и средства за заедничка потрошувачка чија вредност изнесува поединачно над 3.000,00 динари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 121 од 19. II. 1976 година. (67)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 4 од 18. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-820-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Здравствен дом, Ц. О., со седиште во Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бб, со следните податоци:

Работната организација води единствено книговодство.

Основач е Народниот одбор на општината Крива Паланка, со решението бр. 6287 од 16. VI. 1953 година.

Предмет на работење е: да ја обединува целокупната здравствена служба во градот и околината и да спроведува мерки за заштита и издигнување на народното здравје на населението од подрачјето на Но. Ке врши аптекарска дејност — изработува, набавува, испитува и издава лекови и други средства за лекување и ставање во промет средства за лична и општа хигиена на населението.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е д-р Раде Младеновски, без ограничување, освен за набавка и продажба на основни средства и средства за заедничка потрошувачка чија поединечна вредност изнесува 3.000 динари.

Лица овластени за потпишување се д-р Раде Младеновски, Ванчо Новковски и Страшко Димитровски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 4/1974 година. (68)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот печат под назив: „Југопетрол“ ООЗТ — малопродажба бензинска пумпа „Билјанини извори“ — Охрид — 2“ се огласува за неважен. (1439)

Загубениот округли печат под назив: „Шаховски клуб „Ленин“ — Кочани“, се огласува за неважен. (1452)

Загубениот штембил под назив: „Социјалистичка Република Македонија, РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Битола, ООЗТ — ЦОУ „Кирил и Методиј“ Бр. — Битола“ се огласува за неважен. (1489)

Загубениот округли печат под назив: „РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Битола — ООЗТ — ЦОУ „Кирил и Методиј“ — Битола“ се огласува за неважен. (1489-а)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка, издадена од Титов Велес на име Ласто Цветковски, ул. „Г. Димитров“ бр. 15 вл. II/21, нас. „Кисела Вода“, Скопје. (1320-а)

Чековите под број: 334427 од 19. 08. 76 год. на износ 50.000,00 н. дин., 334428 од 20. 08. 76 год. на износ 20.000,00 н. дин., 335731 од 27. 08. 76 год. на износ 5.000,00 н. дин., издадени од СОК Неготино на име „Југопетрол“ — Скопје. (1347)

Воена книшка на име Зулфи Мемедовски, с. Порој, Тетово. (991)

Пасош МА 097123, издаден од ОВР Гостивар на име Зунуни Адем, с. Требиште. (1366)

Воена книшка, издадена од Берово, серија АГ бр. 40718 од 14. 01. 1972 год. на име Војо Беловски, ул. „Никола Вапцаров“, бр. 3/1, Скопје. (1426)

Воена книшка, издадена од Славонски Брод на име Нухи Камил, с. Шемшево, Тетово. (1520)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Крсте Мисирков“ во Скопје на име Перјан Даути, Скопје. (87)

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Звезда Марковска, Скопје. (88)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Димитрие Бошковски, с. Шишево, Скопје. (89)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Илија Дренковски, Скопје. (90)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Хајрија Шкријељ, Скопје. (91)

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Неаљ Дураки, Скопје. (92)

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Садије Цемајли, Скопје. (93)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Живоин Георгиев, Скопје. (94)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Хоти Јулдесеф, Скопје. (95)

Диплома за завршено средно медицинско училиште, издадена од училиштето „Панче Караџов“ — Скопје на име Верица Белинска, Скопје. (96)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Душко Петровски, Скопје. (97)

Воена книшка, издадена во Титов Велес на име Авдија Нејази, ул. „Благоја Тоска“ бр. 238, Тетово. (98)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Иса Мемети, ул. „К. Антевски“ бр. 11-а, Куманово. (99)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Самин Скендери, Скопје. (100)

Свидетелство за положен матурски испит, издадено од Учителската школа „Гоце Делчев“ — Штип на име Трајче Денков, Скопје. (101)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Трајче Денков, Скопје. (102)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Томислав Спасовски, Скопје. (103)

Свидетелство за III клас и свидетелство за завршен испит, издадени од Периодичното училиште „Перо Панов“ во Куманово на име Дрита Велим, ул. „Б. Кидрич“ бр. 41, Куманово. (104)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Александар Горњевски, Скопје. (105)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Серафим Зорковски, Скопје. (106)

Воена книшка, издадена во Карловац на име Сами Фејзула Адем, Скопје. (107)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Лазо Христовски, Скопје. (108)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Прпарими“ с. Студеничани на име Бајрам Бајрами, с. Студеничани, Скопје. (109)

Работна книшка, издадена во Гостивар, на име Екрем Бајрами, с. Србиново — Гостивар. (428)

Свидетелство за VIII одделение, на име Невруз Илјази, с. Делогожда — Струга. (429)

Уверение за V одделение, на име Видосава Савеска — Павлоска, с. Драчево — Скопје. (430)

Свидетелство за VIII одделение, на име Јосип Јованоски, с. Крешево — Прилеп. (431)

Свидетелство за VIII одделение, на име Горѓија Јованоски, ул. „Мечкин Камен“ бб — Прилеп. (432)

Уверение за KB сидар бр. 159, на име Ристе Јовески, с. Кривогаштани — Прилеп. (433)

Свидетелство за VIII одделение, на име Орде Мисиркоски, ул. „Орде Чопела“ бр. 175-а Прилеп. (434)

Свидетелство за VII одделение, на име Зоран Петроски, ул. „Љупчо Марулец“ бр. 8 — Прилеп. (435)

Работна книшка, на име Драге Петрески, с. Бело Поле — Прилеп. (436)

Свидетелство за VIII одделение, на име Вера К. Грижоска, ул. „Орде Чопела“ бр. 7 — Варош — Прилеп. (437)

Здравствена легитимација, на име Атифет Асани, с. Д. Палчиште — Тетово. (438)

Свидетелство за IV одделение, на име Џумаил Османи, с. Каменјане — Тетово. (439)

Свидетелство за V одделение, на име Јаја Османи, с. Цегчиште — Тетово. (440)

Воена книшка, на име Аљија Мустафа, с. Пирок — Тетово. (441)

Свидетелство за VIII одделение, на име Гзим Алиу, с. Делогожда — Струга. (442)

Лична карта, на име Јетиш Е. Јашари, с. Горно Врановци — Титов Велес. (443)

Свидетелство за VIII одделение, на име Лазар Т. Димов, ул. „Ленинова“ бр. 27 — Титов Велес. (444)

Работна книшка, на име Трајанка Табакова, ул. „Н. Карев“ бр. 1 — Титов Велес. (445)

Свидетелство за IV одделение, на име Славјанка Панова, с. Еловец — Титов Велес. (446)

Свидетелство за IV одделение, на име Мирко Миркоски — Гостивар. (447)

Дозвола, на име Михајло Лазароски — Гостивар. (448)

Свидетелство, на име Зилбеар Садику, с. Баллиндол — Гостивар. (449)

Свидетелство за III одделение, на име Абдурахман Ајдини, с. Дебреше — Гостивар. (450)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште с. Карабичани, Куманово на име Цветанка Јовановиќ, — Скопје. (1)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Димче П. Јордановски, Скопје. (110)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Драган Ацевски, Скопје. (111)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето „Мирче Ацев“ во Горче Петров на име Даница Стојманова, Скопје. (112)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште с. Шишево, Скопје на име Сефер Сулејмани, с. Шишево, Скопје. (113)

Воена книшка, издадена во Лесковац на име Илија Јовановски, с. Прешево, Скопје. (114)

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Зоран Дојчиновски, Скопје. (115)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Никола П. Грковски, Скопје. (116)

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Душан Бубевски, Скопје. (117)

Свидетелство за завршено IV основно одделение, издадено од Основното училиште с. Семениште, Скопје на име Сани Елмази, Скопје. (118)

Уверение за неспособен отслужување во ЈНА, издадено во Скопје на име Александар Горгиевски, Скопје. (119)

Воена книшка, издадена во Титоград на име Михајло Глатков, Скопје. (120)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Џемаил Весел, Скопје. (121)

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Назим Гаши, Скопје. (122)

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Вајрам Невзат, Скопје. (123)

Свидетелство за I и II година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Муса Емини, с. Романовци, Куманово. (124)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Васил Главинов“ во Скопје на име Исмаил Ахмед, Скопје. (125)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Даница Ариф, Скопје. (126)

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Јулка Давитковиќ, Скопје. (127)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Крумислав Костовски, Скопје. (128)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Бајрам Амет, Скопје. (129)

Диплома, издадена од ВПШ „Климент Охридски“ во Скопје на име Џеврија Рашити, Скопје. (130)

Работна книшка, издадена во Куманово на име Драгомир Златковиќ, с. Речица, Куманово. (131)

Индекс бр. 922, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на име Зекир Демировски, с. Драчево, Скопје. (132)

Уверение за завршен тесарски курс, издадено од „Градежниот центар за оспособување“ — Скопје на име Богољуб Блажевски, нас. „Херој Карпош“ бр. 5/9, Кичево. (133)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 46 од Законот за избор и отповикување на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд и член 7 од Самоуправната спогодба за работните односи во здружениот труд, Работничкиот совет на ООЗТ за промет на големо во состав на работната организација „Струшка трговија“ — Струга, на седницата одржана на 17 мај 1978 година,

распишува

К О Н К У Р С

за именување на директор на ООЗТ за промет на големо (реизбор)

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

- да има висока школска подготовка со над 3 години работно искуство или
- виша (ВКВ) со над 4 години работно искуство од кои 3 години на раководно работно место во струката;
- да поседува морално-политичка подобност и да е добар стопанственик;
- да не е под истрага;
- да не е осудуван.

Со молбата кандидатот да ги достави следните документи:

- диплома за образование, стручна подготовка и работно искуство;
- доказ за морално-политичка подобност;
- доказ дека не е под истрага и дека не е осудуван;
- лекарско уверение кое не може да биде постаро од 6 месеци.

Некомплетираните и неблаговремено поднесени молби нема да се примаат.

Молбите со комплетираните документи да се достават до Конкурсна комисија на ниво на ООЗТ за промет на големо.

Личен доход според Самоуправната спогодба за утврдување на заедничките основи и мерила за стекнување и распределување на личниот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Конкурсот ќе биде отворен 20 дена.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат известени во рок од 10 дена од денот за извршениот избор.

Врз основа на член 46 од Законот за избор и отповикување на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд и член 7 од Самоуправната спогодба за работните односи во здружениот труд, Работничкиот совет на ООЗТ за промет на мало во состав на работната организација „Струшка трговија“ — Струга, на седницата одржана на 17 мај 1978 година

р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С

за именување на директор на ООЗТ за промет на мало (реизбор)

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

- да има висока школска подготовка со над 3 години работно искуство или
- виша (ВКВ) со над 4 години работно искуство од кои 3 години на раководно работно место во структурата;
- да поседува морално-политичка подобност и да е добар стопанственик;
- да не е под истрага;
- да не е осудуван.

Со молбата кандидатот да ги достави следните документи:

- диплома за образование, стручна подготовка и работно искуство;
- доказ за морално-политичка подобност;
- доказ дека не е под истрага и дека не е осудуван;
- лекарско уверение кое не може да биде постаро од 6 месеци.

Некомплетираните и неблаговремено поднесени молби нема да се примаат.

Молбите со комплетираните документи да се достават до конкурсната комисија на ниво на ООЗТ за промет на мало.

Личен доход според Самоуправната спогодба за утврдување на засадничките основи и мерила за стекнување и распределување на личниот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за засадничка потрошувачка.

Конкурсот ќе биде отворен 20 дена.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат известени во рок од 10 дена од денот за извршениот избор. (247)

Работничкиот совет при ЗДИШ „Треска“ — Скопје, ООЗТ Шумско стопанство „Беласица“ — Струмица

р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С

за именување технички раководител на ООЗТ

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

- да има завршено шумарски факултет,
- да поседува морално-политички квалитети и организациони способности и
- да не е под истрага.

Со молбата по конкурсот кандидатот треба да поднесе:

- доказ за стручната подготовка и
- уверение дека не е под истрага.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите комплетирани со потребните документи за исполнување на бараните услови, како и кратки биографски податоци да се доставуваат до Конкурсната комисија на Работничкиот совет на ООЗТ Шумско стопанство „Беласица“ — Струмица, ул. „Маршал Тито“ — бр. 37-а Струмица, телефон 71-161 и 71-443. (248)

Конкурсната комисија на Работната организација „ИЗООПТИК“ — Скопје

р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С

за пополнување на работното место со посебни овластувања и одговорности — технички раководител

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

- да има виша или средна стручна подготовка — машински смер;
- да има најмалку четири години работно искуство;
- да поседува морално-политички квалитети и организациони способности.

Заинтересираните кандидати со молбата да достават:

- доказ за стручната подготовка;
- доказ за работното искуство;
- уверение дека не е под истрага.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Избор ќе се изврши во рок од пет дена по завршувањето на конкурсот.

Пријавите комплетирани со потребните документи да се достават до Конкурсната комисија на Работничкиот совет на „ИЗООПТИК“ — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 101. (249)

Врз основа на член 157 и 173 од Статутот на работната организација за производство на текстил и промет „Единство“ — Скудриње, конкурсната комисија го објавува следниот

К О Н К У Р С

за реизбор на раководни работни места (повторен)

1. шеф на комерцијална служба,
2. шеф на сметководство,
3. шеф на општа служба.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. за работното место под реден број 1 — да имаат висока стручна подготовка од комерцијална насока со 4 години работно искуство на раководно работно место (во структурата);
2. за работното место под реден број 2 — да имаат висока стручна подготовка од економска насока со 4 години работно искуство на раководно работно место (во структурата);
3. за работното место под реден број 3 — да имаат висока стручна подготовка од правна насока со 4 години работно искуство на раководно работно место (во структурата).

Кандидатите за сите работни места треба да ги исполнуваат и овие услови:

- да поседуваат морално политички квалитети,
- да не им е изречена забрана за вршење на такви работи од член 511 од Законот за здружен труд.

Кон молбите да се достават следните документи:

- диплома за школска подготовка,
- потврда за работното искуство и
- уверение дека не е под истрага.

Стан не е обезбеден.

Молбите со другата документација да се достават до Конкурсната комисија на работната организација за производство на текстил и промет „Единство“ — Скудриње, 91254 Ростуше, Гостиварско.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните и ненавремено доставените документи нема да се земаат во разгледување и ќе бидат вратени на кандидатите.

Конкурсната комисија при Основната организација на здружениот труд „ЕЛЕКТРОЦЕНТАР“ — Скопје, врз основа на член 181 и 184 од Статутот,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за именување — реизбор директор на ООЗТ

У с л о в и:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд и Законот за работни односи, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има најмалку средна стручна подготовка со практика во структурата на основната организација од 5 години и тоа на раководни работни задачи по завршувањето односно признавањето на стручната подготовка;

2. да поседува морално-политички квалитети, во досегашната работа да покажал спремност за развој на самоуправните социјалистички односи;

3. да има проверени резултати во поглед на стручните, организационите и други работни способности;

4. да не постојат пречки за неговото именување од член 511 од Законот за здружениот труд;

5. да не доаѓа од организација на здружен труд или ООЗТ која работела со загуба, а во која тој бил раководен орган или член на одборот на раководен орган или работник на раководни и одговорни работни задачи.

Пријавите со соодветната документација се доставуваат до Конкурсната комисија на ООЗТ „ЕЛЕКТРОЦЕНТАР“ — Скопје ул. „Гуро Гаковик“ бр. 64.

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото објавување, а пријавите ќе се разгледуваат по 30 јуни 1978 година.

(243)

Собирот на работните луѓе при Средното стручно угостителско училиште со практична обука „Ванчо Питошески“ Охрид,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор на директор на училиштето

У с л о в и:

Покрај утврдените услови со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено соодветна група за образование на наставници на: факултет, висока школа, ликовна академија и музичка академија, како и лица кои ги исполнуваат условите за наставник во училиштето;

— да поседува морално-политички квалитети;

— да има работно искуство во просветна струка најмалку 5 години по дипломирањето.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Собирот на работните луѓе при училиштето.

Некомплетните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(244)

Врз основа на член 33 и 34 став 4 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ број 5/73), Собранието на Општината Карпош — Скопје,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

За доделување на стопанисување со ловиштето „Жеден“ што се наоѓа на подрачјето на Општината Карпош — Скопје.

Учесниците на конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се ловечки организации;

— да се организации што се занимаваат со ловно стопанство;

— или други ОЗТ што вршат земјоделска или шумарска дејност;

— да располагаат со стручни лица за стопанисување со ловиштата.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот за стопанство и труд при Собранието на општината Карпош.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО И ТРУД

Врз основа на член 46 од Законот за избор и спроведување на органите на управување и на другите органи во организациите во здружениот труд и член 7 од Самоуправната спогодба за работните односи во здружениот труд, Работничкиот совет на ниво на работната организација „Струшка трговија“ — Струга, на седницата одржана на 17 мај 1978 година,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за именување на директор на работната организација „Струшка трговија“ — Струга

(реизбор)

У с л о в и:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има висока школска подготовка со над 4 години работно искуство, од кои 3 години на раководно работно место, или

— виша (ВКВ) со над 5 години работно искуство од кои 4 години на раководно работно место во структурата;

— да поседува морално-политичка подобност и да е добар стопанственик;

— да не е под истрага;

— да не е осудуван.

Со молбата кандидатот да ги достави следните документи:

— диплома за образование, стручна подготовка и работно искуство;

— доказ за морално-политичка подобност;

— доказ дека не е под истрага и дека не е осудуван;

— лекарско уверение кое не може да биде постаро од 6 месеци.

Некомплетираните и неблаговремено поднесените молби, нема да се примаат.

Молбите со комплетираните документи да се доставуваат до Конкурсната комисија на ниво на Работната организација „Струшка трговија“ — Струга.

Личен доход според Самоуправната спогодба за утврдување на заедничките основи и мерила за стекнување и распределување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Конкурсот ќе биде отворен 20 дена.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат известени во рок од 10 дена од денот за извршениот избор.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

СОДРЖИНА

Страна

ВИ ГИ ПРЕПОРАЧУВА СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ

во една книга
Цена 50 динари.

ЗБИРКА ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

со објаснувања и упатства за примена во практиката
Цена 100 динари.

ЗБИРКА ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СР МАКЕДОНИЈА

за периодот 1976 — 1980 година со експозе и со основни пропорции за развојот на СР Македонија од 1976 до 1980 година
Цена 45 динари.

ЗБИРКА НА КРИВИЧНИТЕ ЗАКОНИ
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА

со експозе
— второ издание —
во една збирка
Цена 60 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ

со образци и прилози
Цена 35 динари.

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ

Цена 30 динари.

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ

со објаснувања
Цена 120 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 150 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 50 динари.

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје
Рецензија и предговор:
проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ
Цена 90 динари.

СЕ НАОГААТ ВО ПЕЧАТ:

ЗБИРКА ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

(објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76)
на македонски јазик
Цена 62 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО
со судска практика и со предметен регистар
— второ изменето и дополнето издание —

ЗБИРКА НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

со објаснувања

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, пошт. фах 51, а уплатите се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

- | | |
|--|-----|
| 245. Одлука за помилување на осудени лица | 577 |
| 246. Одлука за распоред на средствата за изградба и опремување на објекти од општ интерес за Републиката за 1978 година | 577 |
| 247. Одлука за изменување на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1978 година — | 579 |
| 248. Одлука за утврдување локација за изградба на инвестиционен објект — Валалница за обоени метали во град Штип во месноста „Калимерово“ — — — — | 579 |
| 249. Одлука за изменување на Одлуката за привремено насочување на слободните средства од пренесените депозити на Народната банка на Македонија — — — | 579 |
| 250. Одлука за користење на средства на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди на територијата на општина Гостивар — — | 579 |
| 251. Решение за утврдување престанување функцијата член и за именување член на Републичката комисија за процена и утврдување на штети од елементарни непогоди и други општи опасности — — | 580 |
| 252. Решение за утврдување престанување на функцијата претседател и заменик претседател и за именување претседател и заменик на претседателот на Координациониот одбор за организациите на здружениот труд кои вршат работи од надворешно-трговскиот промет — — — — | 580 |
| 253. Решение за именување помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство — — | 580 |
| 254. Решение за именување советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — | 580 |
| 255. Упатство за изменување на Упатството за начинот на запишувањето, уплатувањето и отплатувањето на јавниот заем за изградба и реконструкција на патиштата во СР Македонија и за начинот на користењето на даночните олеснувања и други погодности како и обликот и текстот на обврзниците — — — — — | 581 |
| 256. Наредба за утврдување на основот за одредување на боречкиот додаток во 1978 година — — — — — | 581 |
| 257. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за педагошката евиденција во училиштата за средно образование — — — — — | 581 |